

Предмет	ЗДРАВСТВЕНА НЕГА НА СТАРИ И ГЕРОНОЛОГИЈА
Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломирана мед.сестра/техничар
Код	СМ С/Т-222
Студиска година	Втора
Семестар	Четврт
Вкупно часови	210
Кредити	7
Вид на предмет	Задолжителен
Предуслови	Исполнет услов за запишување во втора година
Изведува	Катедра по интерна медицина, Катедра по неврологија, Катедра по психијатрија, Катедра по ортопедија
Одговорен наставник	Проф.д.р Јордан Чаловски, и соработници
Адреса:	Катедра по интерна медицина, Водњанска 17, 1000 Скопје, Тел. +389 2 3147 114 e-mail:jcalovski@medf.ukim.edu.mk
Клучни зборови	Студии за медицински сестри и техничари, професионални предмети, геронтологија
Учебни цели	Здобивање со познавања за физиолошките, психолошки и социјални аспекти на стареењето Совладување на теоретските и практични познавања на основните правила на здравствената нега на постари лица Здобивање на познавања на клиничките, психолошки и социјалните аспекти на умирањето
Кратка содржина	<p>Теоретска настава (30 часа):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стареење: дефиниција, демографија и животен век • Физиолошки аспекти на стареење • Психолошки аспекти на стареење • Методи на проценка на физиолошки и ментални функции кај постари лица • Организација и места за згрижување на постари лица • Дневна болничка грижа за постари лица • Цели и карактеристики на здравствена нега кај постари лица • Нарушувања и болести кај постари лица (деменција, делириум, депресија, падови, паркинсонизам, мозочен удар, хипотермија, малнутриција, опстипација, уринарна инконтиненција, бенигна простатична хиперплазија, инфекции, декубитални улцери, херпес зостер, диабетична хиперосмолална некетонична кома, хипогликемија, хипертензија кај возрасни, дегенеративен остеоартрит, остеопороза, фрактура на кolk, лимфоми, хронична имфатична леукемија, моноклонална гамапатија, карциноми на кожа и простата) • Правила на употреба на лекови кај постари лица • Палијативна здравствена нега • Грижа за пациенти во часот на умирање: клинички, психолошки и социолошки аспекти <p>Пракса (180 часа):</p> <p>Праксата е задолжителна и се изведува во геронтолошки установи под водство на ментор-професор и одговорна мед.сестра. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на здравствената нега во текот на полно работно време, при што води дневник за своите активности.</p>

Организација	Теоретска настава: 30 часа Пракса: престој во тек на полно работно време (180 часа)												
Методи на учење	Интерактивни предавања, пракса												
Предвидени учебни резултати	<p>Знаење и разбирање: Студентот ќе се стекне со знаење и разбирање за најчестите здравствени проблеми на старите лица и ќе ги совлада основните принципи на здравствената нега во тој домен.</p> <p>Клучни вештини: Студентот ќе биде оспособен да ги применува во практиката здобиените теоретски знаења.</p>												
Специфични препораки за наставата	<p>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењаeto за да добие потпис.</p> <p>Бодирање на активностите на студентот:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава *</td> <td>2.5-4</td> </tr> <tr> <td>Пракса **</td> <td>18-36</td> </tr> <tr> <td>Континуирана проверка</td> <td>20-30</td> </tr> <tr> <td>Практичен испит</td> <td>17-24</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>60-100</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ПРИСУСТВО на теоретска настава: 51% - 60% - 2.5 бода; 61% - 70% - 3 бода; 71% - 90% - 3.5 бода; 91% - 100% - 4 бода.</p> <p>** Практична настава (180 часа): секој час носи по 0.2 бода ПРИСУСТВО - 0.1 бод АКТИВНОСТ - 0.1 бод</p>	Вид на активност	Бодови	Теоретска настава *	2.5-4	Пракса **	18-36	Континуирана проверка	20-30	Практичен испит	17-24	Вкупно:	60-100
Вид на активност	Бодови												
Теоретска настава *	2.5-4												
Пракса **	18-36												
Континуирана проверка	20-30												
Практичен испит	17-24												
Вкупно:	60-100												
Проверка на знаења	<p>Условувачки критериуми: Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на праксата и се состои во проверка на практичните знаења, оценка на дневникот (документацијата за негата) и оценка на однесувањеeto и ангажманот на студентот. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ги и континуираната проверка и практичниот дел од испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка и практичниот испит, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.</p> <p>Комплетен завршен испит: Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од континуираната проверка и/или практичниот дел на испитот на коишто студентот не освоил минимум бодови.</p>												
Учебни помагала	Основни: Авторизирани предавања од катедрите												